



Вебинар за размена на знаење и градење на капацитет за образовен сектор

Преглед	
Датум	22.07.2020
Локација	ZOOM платформа
Цел на настанот	Приказ на едукативни материјали од областа на биоeкономија, циркуларна економија и одржлив развој и можност за нивна имплементација во постојните образовни програми

Кратко резиме

Струмичкиот регион е дел од проектот BE-Rural финансиран од програмата „Хоризонт 2020“ на Европската Унија. Проектот има за цел доближување на концептот на биоeкономија кон чинителите во регионот, мапирање на можностите и потенцијалите на регионот, како и развивање на патокази и стратегии за остварување на биоeкономијата.

Во насока на размена на знаење и градење на капацитети се одржа првиот вебинар за институции од образовен сектор на 22.07.2020 со почеток од 12 часот преку ZOOM платформата. На вебинарот присуствуваа 8 учесници. Тема на вебинарот беше Преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми.

Со цел запознавање на што е можно повеќе чинители за целите на проектот, во почетниот дел на вебинарот беа објаснети концептот и идеите на BE-Rural. Важно беше да се напомене кои се следните активности на кои чинителите ќе може да се приклучат. Беа изготвени и неколку кратки прашања за претходни искуства со едукативни материјали за биоeкономија и одржлив развој на кои учесниците го дадоа својот одговор. Потоа беше даден преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми, база со јавно достапни материјали, како и преглед на материјали развиени во рамки на BE-Rural. Во следниот дел од вебинарот се разви дискусија дали презентираниите материјали може да се применат како дел од постојни образовни програми и кои механизми се покажале како ефикасни за подигнување на интерес за биоeкономија и одржлив развој.

Во текот на следниот период ќе се утврди и листа на потенцијални наставници за идните едукативни настани и теми интересни за учениците.

Учесници			
Реден број	Име	Презиме	Организација
1	Наташа	Марковска	SDEWES-Скопје
2	Емилија	Михајлоска	SDEWES-Скопје
3	Владимир	Ѓорѓиевски	SDEWES-Скопје
4	Љупчо	Димов	SDEWES-Скопје
5	Александар	Чеботарев	SDEWES-Скопје/општина Струмица
6	Емељ	Туна	Факултет за земјоделски науки и храна
7	Мери	Каранфиловска	Институт за комуникациски студии
8	Данче	Стаменова	Наставник – општина Ново Село

Агенда

Агенда	
11:00 – 11:15	Воведно обраќање – SDEWES - Скопје <ul style="list-style-type: none"> • Согласност за учество • Запознавање на учесници
11:15 – 11:30	Пополнување на краток прашалник за претходни искуства со едукативни материјали за биекономија и одржлив развој – сите учесници
11:30 – 12:00	Преглед на достапни едукативни материјали и можности за нивна примена во постоечки образовни програми – SDEWES - Скопје <ul style="list-style-type: none"> • Преглед на база со јавно достапни материјали • Преглед на материјали развиени во рамки на BE-Rural • Дискусија за примена на материјали во постоечки образовни програми
12:00 – 12:20	Дискусија – сите учесници <ul style="list-style-type: none"> • Дали презентираниите материјали може да се применат како дел од постојни образовни програми? • Кои механизми се покажале како ефикасни за подигнување на интерес за биекономија и одржлив развој?
12:20 – 13:00	Заклучни зборови - SDEWES – Скопје



Слики

Zoom Meeting

Recording...

Participants (7)

- SDEWES SKOPIE (Host, me)
- Emilija
- Ijupco.dimov
- Meri
- Aleksandar Chebotarev
- Emelj Tuna
- Natasa Markovska

Emelj Tuna

Windows taskbar: 13:23, 22.7.2020, ENG



Овој проект е финансиран од Програмата за истражување и иновации на Европската Унија „Хоризонт 2020“, со договор бр. 818478